



CROATIA®
осигурување/живот

Врз основа на член 22 став 2. и член 23. став 2. од Законот за работни односи, Кроаџа Осигурување АД – Друштво за осигурување на Живот со седиште на Ул. Костурски Херои, бр.38, 1000 Скопје, на ден 05.10.2020 година распишува:

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – ФИНАНСИСКИ СОВЕТНИК ЗА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ

КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:

- Искуство во продажба (ќе се смета за предност)
- Искуство во комуникација со клиенти
- Изразени комуникациски способности
- Способност за тимска работа и организација на време
- Познавање на работа во Microsoft Office
- Упорност, истрајност во остварувањето на поставените цели и задачи
- Поседување на дозвола за управување на моторно возило од Б категорија.

УСЛОВИ:

- Избраните кандидати ќе работат со полно работно време - неделното работно време е 40 часа во Скопје.
- Исплата на фиксна плата + варијабилен дел од остварена продажба
- Исклучителна можност за напредување со конкретно претставен карьерен план;

РАБОТНИТЕ ЗАДОЛЖЕНИЈА ВКЛУЧУВААТ:

- Активна комуникација со потенцијални клиенти
- Организирање и водење на продажни разговори
- Евиденција на реализирани продажби
- Дневни и неделни средби на тимот каде припаѓа
- Редовно подготвување на планови за работа, следење на работни резултати
- Учество во подготовка на извештаи останати потребни акти кои се поврзани со работењето

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- Ве охрабруваме да ни испратите Ваша Работна Биографија (CV), најдоцна до 14.10.2020 година на е-mail адреса: karijera@cro.mk, со назнака: **Пријава за вработување – Финансиски советник за Животно Осигурување**
- Сите апликации за вработување ќе бидат третираны како строго доверливи. Со праќањето на апликацијата за вработување, се согласувате вашите лични податоци да бидат користени за пополнување на слободните работни места во рамките на Кроаџа Осигурување - Живот АД Скопје, сè додека не нè контактирате за да ја повлечете вашата согласност Доколку Вашите квалификации одговараат на нашите потреби, ќе Ви се обртиме за да Ве повикаме на разговор.